

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД  
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС**

**за запишување студенти на втор циклус студии  
на студиските програми  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  
во учебната 2011/2012 година**

Скопје, јануари 2012 година

**УНИВЕРЗИТЕТ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА УПИС  
НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ  
(МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ) НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА  
УКИМ ВО СКОПЈЕ во академската 2011/2012 година**

**Скопје, јануари 2012 година**

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје донесена 151. седница одржана на 27.4.2011 година и Одлуката на Владата на Р.М. бр. 51-3691/1, од 12 јули 2011 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

**ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС (ИЗВАДОК)**  
**за запишување студенти на втор циклус студии на Факултетот за**  
**земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и**  
**Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година**

**I.**  
**На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот**  
**„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година ќе се**  
**запишат следниов број студенти:**

Факултет за земјоделски науки и храна- Скопје	Број на слободни места	Вкупен износ на школарина (ЕУР)	
		Траење на студиите	
Студиска програма		3+2 (4 семестри)	4+1 (2 семестри)
<b>Растителна биотехнологија</b>	<b>36</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: поледелство			
-модул: преработка на поледелски култури			
-модул: градинарство и цвеќарство			
-модул: овоштарство			
-модул: лозарско производство			
-модул: винарско производство			
-модул: производство на алкохолни пијалоци			
-модул: генетика и селекција на растенијата			
<b>Анимална биотехнологија</b>	<b>45</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: генетика и селекција			
-модул: исхрана на животни			
-модул: менаџмент на здравје и благосостојба на животните			
-модул: говедарство			
-модул: овчарство			
-модул: козарство			
-модул: свињарство			
-модул: живинарство			
-модул: рибарство			
-модул: пчеларство			
<b>Преработка на земјоделски производи од</b> <b>анимално потекло</b>	<b>27</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: млеко и млечни производи			
-модул: месо и производи од месо			
-модул: нутриционизам и контрола			
-модул: безбедност на храна од анимално потекло			
<b>Агроекономика (2 годишни студии)</b>	<b>24</b>	<b>2500</b>	<b>-</b>
<b>Менаџмент на природните ресурси и</b> <b>животната средина</b>	<b>25</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: педологија			
-модул: екологија			

-модул: извори на загадување во земјоделството			
-модул: агрохемија			
-модул: мелиорации и ерозија во земјоделството			
-модул: наводнување			
<b>Квалитет и безбедност на храна</b>	<b>36</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: микробиологија			
-модул: квалитет и безбедност на храна			
-модул: етноботаника			
-модул: преработка на овошје и зеленчук			
<b>Фитомедицина</b>	<b>17</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
<b>Механизација</b>	<b>10</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>
-модул: механизација на растително производство			
-модул: механизација на сточарско производство			
<b>Менаџмент на агротуризам</b>	<b>20</b>	<b>2500</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно</b>	<b>290</b>		

**Забелешка: Во вкупниот износ на школарината е вклучена и одбраната на магистерскиот труд. Плаќањето на школарината се врши на рати (по семестри).**

## **II. Право на конкурирање**

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

## **III. Документи за пријавување**

Пријавувањето се врши на ФЗНХ во Скопје.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување (**пријавниот лист може да се подигне од архивата на факултетот или од веб-страницата на ФЗНХ**);
- диплома за завршен прв циклус студии;
- куса биографија (CV);
- потврда за знаење странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

## **IV. Рокови за пријавување на кандидатите**

- Кандидатите се пријавуваат во периодот од **16 до 25 јануари 2012 година**.

### **ЗАБЕЛЕШКА:**

Детални информации за условите на студирање и за студиски програми, заинтересираните кандидати може да ги добијат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје или на веб-страницата на ФЗНХ и УКИМ.

<http://www.fzh.ukim.edu.mk>

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>